

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Информирање и едукација за подобро здравје на пензионерите



Мендо Димовски

Во соработка со Црвениот крст на градот Скопје и со Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 21 февруари минатиот месец во домот на хуманитарните организации „Даре Џамбаз“ во Скопје организира прва работилница за информирање и за едукација на пензионерите од областа на здравственото осигурување и превенција на здравјето. Работилницата ја отвори секретарката на Црвениот крст на градот Скопје, Сузана Тунева-Пауновска, при што ги поздрави гостите, учесниците и присутните, претежно од здруженијата од Скопје и околината, па истакна дека темите што ќе се обработуваат на оваа и на другите работилници ќе бидат дополнување на програмата што веќе постои во дневните центри за стари лица. Всушност, целта е припадниците на третата доба временно да бидат информирани за сите новини во здравственото и пензионското осигурување што ги засегаат. За значењето на овој проект, кој опфаќа 14 работилници на одредени теми од областа на здравството и здравствената заштита на старите лица, зборуваше директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, м-р Маја Парнаџиева-Змејкова, која истакна дека на овие средби ќе има презентација, интеракција и укажување на одредени проблеми и предлози, за тоа како тие да се надминат и да се разјаснат правата што ги имаат

Во своето обраќање претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, го поддржа овој проект на ФЗОМ и укажа дека ваквите едукативни и практични активности придонесуваат пензионерите да бидат информирани за здравственото осигурување и превенцијата на здравјето и да имаат здраво, активно и достоинствено стареење, што е интенција и на Европската Унија

пензионерите за побрзо да ги остварат. Во своето обраќање претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, го поддржа овој проект на ФЗОМ и укажа дека ваквите едукативни и практични активности придонесуваат пензионерите да бидат информирани за здравственото осигурување и превенцијата на здравјето и да имаат здраво, активно и достоинствено стареење, всушност што е интенција и на Европската Унија.

- Токму оваа тема е актуелна кај сите пензионери. Работилниците што ќе се одржуваат не само во Скопје туку низ целата држава ќе дадат одговор на многу прашања што ги поставува-

ат пензионерите, меѓу кои е и здравствената заштита, како и нивното информирање за таа проблематика, а особено за лековите што се со намалени цени, а имаат исти својства со оние што се препишуваат и се појавуваат под разни имиња - посочи Аргировски.

Во практичниот дел од работилницата д-р Ана Петрова, советничка на директорот на ФЗОМ, зборуваше за превенцијата на здравјето, со посебен акцент на здравата исхрана и справувањето со најчестите кардиолошки и нефролошки заболувања и дијабетесот, додека Даниела Јовчевска-Ѓуровска, директор на Секторот за правни работи, ги информира пензионерите за некои актуелни прашања и новини при остварувањето на правата од здравственото осигурување.

Во врска со овие актуелни теми повеќемина од присутните поставија интересни прашања и од лични примери укажаа на некои добри решенија, но и на недостатоци во остварувањето на правата што ќе бидат земени предвид при натамошното подобрување на системот од здравствената заштита.

Вакви едукативни работилници за Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија во ФЗОМ е утврдено да се одржат според следниот распоред: март - ЗП-Битола и Скопје; април - ЗП-Прилеп и Скопје; мај - ЗП-Тетово и Скопје; јуни - ЗП-Куманово; септември - ЗП-Гостивар; октомври - ЗП-Струмица; ноември - ЗП-Штип; и декември - ЗП-Кичево.

ИНТЕРВЈУ СО МАРИЦА ТОДОРОВСКА, ДИРЕКТОРКА НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „СЈУ РАЈДЕР“ ВО БИТОЛА

Нов дом за спокојни денови

Светлана Петковска

Битолчани и околните градови со нетрпение го очекуваа отворањето на реконструираниот дом за стари и снеможени лица „Сју Рајдер“, на истата локација на која до скоро се наоѓаше старата зграда на овој објект. Битола има околу 18.000 пензионери, категорија на граѓани што има приоритетна потреба од ваква институција. Тоа беше директен повод за разговор со директорката на овој дом Марица Тодоровска.

Каква беше состојбата со стариот дом „Сју Рајдер“ во Битола и кога почна неговата реконструкција?

- Условите во стариот дом беа на крајно незадоволително ниво. Објектот беше далеку под општите стандарди што важат во светот за згрижување стари лица, а капацитетот беше за најмногу 100 лица. Но до неодамна во домот биле сместувани дури триесетина лица повеќе од максималниот капацитет, пред сè поради неможноста одредени случаи да бидат одбиени за згрижување. Тоа беа многу лоши услови за живот на оваа категорија наши сограѓани. Стариот дом не нудеше можност за квалитетно живеење на корисниците, имаше мали простори за заедничко дружење и активности, трпезарискиот простор беше несоодветен и според изгледот и според квадратурата. Затоа беше донесена стратешката одлука за темелна реконструкција на домот.

Реализацијата на овој објект е финансирана од буџетот на општината Битола и од ИПА-програмата на Министерството за локална самоуправа

Колку време траеше реконструкцијата?

- Изградбата на домот траеше две години. Вградена е нова опрема, а вселени се и корисниците што, додека се реконструираше домот, беа привремено сместени во хотелот „Битола“, кој е во сопственост на Фондот за ПИОМ.

Кои се најголемите проблеми што се јавија во текот на работата?

- Како и во секоја поголема работа и зафат, каков што беше овој, проблеми сигурно дека имало и ќе има. Но, благодарение на тимот што го раководеше овој зафат, работите успешно се приведоа кон крајот. Финансирањето за реализација на овој објект е дел од буџетот на општината Битола, а дел е реализиран преку ИПА-програмата на Министерството за локална самоуправа.

Вашиот карактер на силна и енергична личност гарантира дека сигурно ќе ја дотерате докрај оваа одговорна и макотрпна задача. Посочете на некои детали што ви беа провокација во реконструкцијата на домот.

продолжува на стр. 23



ВО МАЌАРИ, ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА



Во 2014 година се предвидува отворање на уште три дневни центри

Реновиран дневниот центар за стари лица

К.С. Андонова

Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот на општината Гази Баба, Тони Трајковски, и претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, го посетија реновираниот дневен центар за стари лица во Маџари, Гази Баба.

При посетата, министерот Спасов потсети дека реновираниот дневен центар за стари лица во Маџари, Гази Баба, е продолжување и спроведување на заедничките активности за отворање дневен центар и центар за давање помош во домашни услови во општината Гази Баба, според Договорот за меѓусебна соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и општината Гази Баба, кој беше потпишан во почетокот на јули 2013 година.

По потпишувањето на овој договор беа почнати изведувањето на градежно-занајтчиските работи и реконструкцијата на просторите во поранешното кино „Маџари“. Градежните работи беа

обврска на општината Гази Баба, а се завршени до крајот на минатата година. Министерството за труд и социјална политика изврши опремување со потребната опрема и инвентар.

- Дневниот центар и центар за давање помош во домашни услови ќе функционира во простории што се приспособени за работа со лица што се во третата доба и ќе функционира во рамките и под надлежност на општината Гази Баба. Како корисници на услугите можат да се јават стари лица од населбата Маџари, како и од другите околни населени места во општината Гази Баба - рече министерот за труд и социјална политика Диме Спасов.

Во однос на идните планови, министерот Спасов истакна дека во 2014 година се предвидува отворање на уште три дневни центри за згрижување стари лица.

- За задоволување на реалните потреби на старите лица, Владата и Министерството за труд и социјална политика и во наредниот период ќе продолжат да преземаат мерки за реформи во зашти-

тата на старите лица и во таа насока планирано е натамошно развивање на социјалните сервиси за стари лица во Македонија, во општини каде што ќе се јават потреба и можност за реализација. Така, за оваа година се предвидува отворање нови вакви центри во општините Неготино, место Тимјаник, Чешиново-Облешево и Винаца - дополнително министерот Спасов.

Инаку, во Македонија веќе постојат пет вакви дневни центри за стари лица, и тоа во Чашка, Богомила, Самоков, Бучин и во Вевчани. Во соработка со градот Скопје и Црвениот крст на градот Скопје се отворија и два дневни центри за стари лица и центри за давање помош во домашни услови во Скопје, и тоа во општината Центар и во општината Чаир.

- Министерството за труд и социјална политика им дава отворена поддршка на сите невладини организации и општини што се подготвени да го развиваат овој домен на вонинституционална заштита на старите лица во земјата - рече министерот Спасов.

ИНТЕРВЈУ СО МАРИЦА ТОДОРОВСКА, ДИРЕКТОРКА НА ДОМОТ ЗА

Нов дом за спокојни денови

Продолжение од стр. 1

- Провокација беше нашиот град Битола да добие објект според европски и светски пример во кој ќе живеат нашите сограѓани и граѓаните на други градови од Македонија што се во третата доба. Европските стандарди значат 2.000 квадратни метри корисна површина, со 70 станбени единици (посебни соби опремени со бања), две простории за дружење на корисниците, занимални, лифтови, две трпезарии. Секоја станбена единица има систем за дојава од пожар, систем за повик, приодите се без бариери заради полесно движење на корисниците, а секаде каде што е потребно, има држачи, исто за полесно движење.

Колку корисници ќе можат да се сместат во новиот дом?

- Домот им нуди 24-часовна нега на корисниците, еднаш неделно посета од матичен лекар, интернист и невролог, бербарски и фризерски услуги. Кујната е опремена по најстрогите правила на ХАСАП-системот, оброците секогаш се свежо приготвени, според светските стандарди. Притоа им се посветува особено внимание за потребите на хронично болните корисници, дијабетичарите и другите корисници на кои им е потребна помош.

Кои услови ќе биде потребно да се исполнат за да може да се биде корисник на вашата установа?

- Домот ќе згрижува два типа корисници. Едните со решение од цен-



ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Охридскиот чун опсесија

К. Спасески

Бројот на мајсторите за изработка на стари охридски чунови е незначителен. За жал, оваа традиција полека изумира, како и некогашните славни и надалеку познати охридски резбари. Малкумина од помладата генерација, само од љубов, се занимаваат со правење чунови и го продолжуваат овој занает. Можеби затоа поранешниот дизајнер во фабриката „Братство“, Предраг Масин, по пензионирањето му се посветил на своето хоби, да изработува чунови од дрво со мали димензии како сувенири, кои се препознатливи за Охрид и крајбрежјето.

- Уште пред војната охридскиот чун се користел за превоз на луѓе и стока од селата на поранешната галичка општина до Охрид, и обратно, до Поградец, соседна Албанија, а се употребувал и на струшко-

то крајбрежје. Покрај тоа чулот им служел и на рибарите како основно средство за егзистенција. Јас почнав да го изработувам како сувенир во три димензии откако заминав во пензија, за да си ги исполнам и да си ги разбиравам пензионерските денови, бидејќи тоа многу ме релаксира, ме смирува и ми причинува задоволство, а времето едноставно со леснотија ми „бега“. Иако оваа работа, поради специфичноста, бара време, напор и трпение, не ме оптоварува, бидејќи ја работам со голема љубов - вели Масин.

Сувенирот охридски чун, кој Масин го изработува рачно, може да се најде во многу продавници за сувенири во Охрид, а од гостите и од туристите е особени баран, бидејќи е препознатлив за градот и потсетува на старите чунови што служеле за повеќе намени.

Инаку, Предраг Масин од Одборот за

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Отчетна седница на собранието

Л. Младеновска

На 26 февруари годинава собранието на ЗП-Радовиш и Конче одржа проширена седница, на која беа усвоени извештајот за минатогодишната работа, извештајот за извршената контрола на финансиското работење и завршната сметка за 2013 година. Претседателот на здружението Костадинов во своето пригодно обраќање посебно се задржа на зго-

лемените успеси на здружението, особено во заштитата и унапредувањето на заедничките цели и интереси на пензионерската популација, како и во збогатувањето и подобрувањето на културните, спортските и хуманитарните активности.

Со нескриено задоволство тој истакна дека во сеќавањето на многу наши пензионери 2013 година ќе биде година за паметење, поради големата раздвиженост во здружени-

ето, но и во сојузот во целина, како и поради постигнатите резултати речиси на сите полиња на дејствување. Потоа тој додаде дека резултатите се постигнати со скромни финансиски средства, но и со домаќинско работење и несебично залагање на сите, а сето тоа придонесе да се сработи и повеќе од очекуваното.

Во дискусијата се вклучија: Стојан Лукарев, Славе Ристов, Васил Газепов, Атанас Ристов, Петре Петров, Маринко Тодоров и други, кои изнесоа позитивни оценки за досегашната работа во здружението и дадоа нови идеи, сугестии и предлози за унапредување на натамошните активности.

На седницата за нов член на извршниот одбор беше избрана Борка Крстева.

Заклучувајќи ја седницата, претседателот Костадинов истакна дека основна карактеристика во досегашното работење, но и понатаму, останува обезбедувањето јавност и отчетност во работата, како и унапредувањето на соработката со сите организации и институции на сите нивоа, а сè со цел животот на пензионерите да биде поквалитетен и подостоинствен.



Современиот македонски поет, сликар, вајар, пензионерот Милан Терзовски, на 25 минатиот месец беше презентер на своето поетско творештво во Клубот на љубителите на книгата во ЗП Солидарност-Аеродром.

Во најавата на уважениот автор на многустихозбирки, уметнички дела и други твор-

би, претседателката на клубот Сашка Игновска го претстави гостинот укажувајќи на грандиозноста на творештвото создавано со години, кое оставило белег за времето, за настаните и за неговиот живот.

Терзовски пишува и објавува повеќе од четири децении и иако има 84 години, сè

ЗА СТАРИ ЛИЦА „СЈУ РАЈДЕР“ ВО БИТОЛА



Домот е изграден по европски стандарди на 2.000 квадратни метри корисна површина и 70 станбени единици

трите за социјална работа, а другите според индивидуални договори. И за едните и за другите третманот во домот е ист. Сигурно дека читателите на „Пензионерски видици“ ги интересираат цените на домот. За корисници што се подвижни и сами можат да си ги вршат своите лични и хигиенски потреби цената е 9.740 денари, а за оние на кои им е потребна помош од друго лице цената е 11.940 денари.

Дали постојниот кадар на вработени ќе ги задоволува потребите на новиот дом?

Планот и стратегијата на раководниот тим на домот за стари лица „Сју Рајдер“ е постојано да се одржува највисоко можно ниво на хигиена за изгледот на домот да биде максимално европски. Во прво време имаме потреба од хигиеничарки и геронто-домаќинки, а во следната фаза ќе имаме стручни лица, како фи-

зиотерапевти, социјални работници и други.

Дозволето во оваа пригода, од името на нашите корисници и од вработените во домот, да им испратиме топла и искрена благодарност на сестрите на христијанската љубов „Св. Винко Паулски“ од Словенија, кои дозираа за потребите на домот, и тоа постелнина и прибор за послужување оброци на корисниците. Исто така, од истиот донатор добивме и специјални гумени чаршафи, кои во голема мера ќе бидат олеснување во одржувањето на хигиената во домот.

Новиот објект „Сју Рајдер“ во Битола е во сопственост на општината Битола. Тоа е репрезентативен објект, граден според најсовремените стандарди, со вградени системи на уредување и опрема што им нудат квалитет и сигурност на живеење на оваа категорија на граѓани.

Почнав да го изработувам како сувенир во три димензии откако заминав во пензија, за да си ги исполнам и да си ги разубавам пензионерските денови, бидејќи тоа многу ме релаксира, вели Предраг Масин, поранешен дизајнер во фабриката „Братство“



Предраг Масин, по пензионирањето му се посвети на своето хоби

подигнување спомен-обележје за одбележување на христијанскиот празник Богојавление-Водици, на Конкурсот за изработка на идејно решение, од Советот на општината Охрид ја доби третата награда во вредност од 15.000 денари, што е уште една потврда за неговиот талент и умешност.

КЛУБ НА ЉУБИТЕЛИ НА КНИГАТА ВО ЗП СОЛИДАРНОСТ-АЕРОДРОМ Низ творештвото на поетот Милан Терзовски

уште твори и го збогатува својот опус. Најнапред сериозно се огласи со збирката песни „Чекори во себе“, по која настануваат и се редат стихозбирките: „Оморина“, „Балади за Козјак“, „Постапалки“, поемата „Галичица“, а потоа е направен избор од неговото творештво „Црно распаке на песната“, што е појавено на 60 години од животот на авторот и 40 години негова уметничка дејност. Десет години подоцна се појавува и збирката поезија „Сончев часовник“, а неговата „Азбучна молитва“ е објавена во 2010 година.

Пред осумдесетина љубители на пишаниот збор, авторот се претстави со читање песни од споменатите збирки, кои на најдобар начин кажуваа за определбата и неговото приближување кон современите на модерното творештво и авторите што оста-

вија неизбришливи траги во историјата на македонската литература.

Познатиот новинар и публицист, актуелниот претседател на СЗПМ, Драги Аргировски, кој присуствуваше на настанот, мошне пофално се изрази за творештвото на Терзовски и, бидејќи го познавал од школски клупи, кажуваше за неговата наклонетост кон поезијата и уметноста, со што уште тогаш се издвојувал изразувајќи го својот порив и нескриен талент.

Промоцијата на творештвото на Милан Терзовски заврши со бурен аплауз, а потоа авторот им подари 20 книги од збирката „Азбучна молитва“ на среќни добитници од присутните, за кои беше организирано извлекување по принципот на лотарија. **М.Д.**

М-Р ИЛИЈА АДАМОСКИ, ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Солидарни во годината на солидарноста

Кирил Ристески

На средбата со м-р по правни науки и член на извршниот одбор на СЗПМ, Илија Адамоски, не може а да не се разговара за активностите што ќе бидат организирани на ниво на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија во врска со годината на солидарноста. Адамоски е делегат од прилепското здружение на пензионерите, а пред пензионирањето бил долгогодишен раководител во Фондот за ПИОМ во Прилеп. Работниот век го завршил како судија во Апелациониот суд во Битола.

Две илјади и четиринаесетта е прогласена за година на солидарноста. Што, според вас, ќе биде приоритет на СЗПМ и, како член на ИО, за што ќе се залагате да биде реализирано?

- Во согласност со Програмата на СЗПМ за 2014 година, а врз основа на одлуката на ИО, оваа година е прогласена за година на солидарноста. Сакам малку да го дообјаснам етимолошкото значење на зборот солидарност. Во суштина солидарноста значи „сите за еден - еден за сите“, или солидарноста значи доктрина на меѓусебна зависност на оние што имаат повеќе да им дадат на оние што имаат помалку. Поаѓајќи од фактот дека Република Македонија во Уставот е дефинирана како социјална држава, социјалата во себе ги индоктринира елементите и на солидарност, заемност и хуманост. Целта на оваа активност на сојузот е давање приоритет на социјално-хуманитарните акции во здруженијата на пензионерите. Рациото на оваа активност всушност значи опфаќање што поголем број пензионери на кои им се потребни соодветна парична и друг вид солидарна помош. Според тоа, ова не значи дека и во минатите години немало вакви активности. Имало, но поради денешните состојби и искуства, како и времето во кое живееме и работиме, оцената на ИО СЗПМ, оваа година да биде прогласена за година на солидарноста беше императив. Како што споменав претходно, солидарноста е и уставна категорија, што уште повеќе ѝ дава приоритет на донесената одлука. За реализирање на оваа одлука ИО на СЗПМ препорачува до сите здруженија, при усвојувањето на финансиските планови, да ја имаат предвид оваа активност и да подготват оперативни програми во смисла на печатење лого и флаери, како и многу други активности што ќе ја одредат 2014-та како година на солидарноста. Веднаш сакам да ја истакнам сериозноста на ЗП-Прилеп за реализацијата на оваа активност. Веднаш се одржани состаноци на органите на ЗП, по што се донесени одлуки со кои се зголемени средствата за еднократна неповратна парична помош. За оваа година, споредено со лани, овие средства се зголемени за околу 40 отсто, односно од 600.000 на 850.000 денари, а средствата за бањско и климатско лекување од 200.000 се планира да се зголемат на 250.000 денари. Средствата за другите активности што се во функција на материјална помош се планирани на 200.000 денари. Накратко, за реализација на годината на солидарноста од прилепското здружение на



Солидарност значи „сите за еден - еден за сите“, или солидарноста значи меѓусебна зависност на оние што имаат повеќе да им дадат на оние што имаат помалку

пензионери ќе се издвојат околу 1.350.000 денари. Тоа ќе се постигне со кретење на другите активности на ЗП.

Какво е вашето мислење за она што лани беше реализирано преку акциите и активностите на СЗПМ?

- Сојузот во текот на минатата година планираните задачи и активности ги исполни во целост, повеќе од очекуваното. Спектарот на акциите е мошне широк: напредување на правата од пензиското осигурување, активностите од културен, рекреативен, спортски и друг план. Овде треба да се цитира претседателот на сојузот, Драги Аргировски, кој наведе дека 2013-та за сојузот е историска година, односно година за паметење. Зголемувањето на пензиските примања е 6,9 отсто, а од 2006 година досега вкупното зголемување на пензиите изнесува 54 отсто! На планот на културно-спортските и рекреативните активности во 2013 година учествувале рекордни 300.000 пензионери, просечната пензија е зголемена на 11.833 денари, потоа односот на просечна плата со

пензија од 49 се зголемил на 56 отсто! Исто така, со помош на Владата и Министерството за труд и социјала политика се обезбедени и простории за сојузот на трајно користење без надомест. На планот на здравствената заштита, околу 160.000 пензионери добија бесплатна здравствена заштита, потоа реализација на проектите за бањско и климатска рекреација, бесплатен превоз на пензионерите, како и реализација на проектот „Републичка ревија на песни и игри на пензионерите“, кој е прогласен за манифестација од национално и културно значење за државата.

Каква е врската меѓу вас и базата во ЗП-Прилеп и неговите членови?

- Јас како делегат на ЗП-Прилеп и член на ИО на СЗПМ во моето дејствување секогаш се раководам според статутот на сојузот, како и статутарните одредби на ЗП и нивните програми за работа. Прашањата и проблемите што се поставуваат на ниво на сојузот, а кои се темелат врз програмските цели и задачи, при секој мој настап, претходно вршам консултации, како со разграноците така и со надлежните органи на ЗП-Прилеп и раководството за тоа дали предложениот акт, препорака, мислење на сојузот ги изразува и одразува целите и задачите за кои сите се ангажираме во интерес на пензионерите. Јас секогаш ги пренесувам и се залагам за реализација на ставовите и мислењата на базата, меѓутоа исто така секогаш водам сметка и за поширокиот интерес на пензионерите во нашата држава.

НА ГОСТИ КАЈ ДЕДО НИКИТА, НА 107-ОТ РОДЕНДЕН!

Опкружен со љубов и со милост од потомците

Васил Пачемски

Дедо Никита Даутовски зад себе има 107 години, безмалку, четириесет и три како пензионер, бидејќи се пензионирал во 65-та година од животот. Роден е на 10 февруари 1907 година во селото Дреново, Костурско, во сиромашна земјоделска фамилија. Животната судбина во раната младост го однела во Ташкент, Русија, каде што живеел 25 години, за потоа заедно со своето семејство да дојде во Скопје и тука да го продолжи животниот век. Дедо Никита оваа година го прослави својот 107-ми роденден и со тоа се вброи меѓу најстарите жители во Македонија.

Како што се редот и традицијата во неговиот дом, по овој повод, дојдоа голем број роднини и пријатели да му го честитаат роденденот. Не изостана ниту роденденска торта од членовите на

Дедо Никита има два сина и две ќерки, пет внуци, пет правнуци и три праправнуци

Активот на пензионерки од ЗП-Чаир, со кои, како што вели, до пред три години, секогаш одел на екскурзии. Тој беше пресреќен, како што вели, што ги гледа сите околу себе и може да разговара со нив.

Денес дедо Никита Даутовски живее со една од своите ќерки, а инаку има четири деца: два сина и две ќерки, пет внуци, пет правнуци и три праправнуци. Денес се движи полека, без туѓа помош, зборува бавно, но мудро и разбирливо, јаде сам, иако слухот

одамна го напуштил.

Дедо Никита, како што ни раскажа, отсекогаш живеел скромно. Нема посебен начин на исхрана, јаде сè, а понекогаш сака да се напие чашка ракија или вино. Со други зборови, неговата долговечност се должи на гените, но и на начинот на живот.

Го прашавме како му поминува времето.

- Добро ми е, иако повеќе сум дома. Порано излегував, шетавме, се забавувавме со пензионерите. Денес не можам. Нозете, по малку, почнаа да ми откажуваат. Затоа пак, ми доаѓаат гости и пријатели, си седиме и разговараме. Ја сакам музиката, ми пречи тоа што не можам да слушам добро. Сакам да играм оро. На овие години сега седам дома, криво ми е што не можам ништо да работам. Кога можев, целосно заборавав на себе: не ги чувствував ниту годините ниту времето. Мое жи-



Роденденска торта за дедо Никита

вотно кредо ми беше да го направам она што сум го замислил. Понекогаш тоа беше напорно и тешко, но она што ме водеше напред беше вечната љубопитност, која денес ја задоволувам со гледање телевизија, а ќерката и внуците се грижат за мене за да имам сè што ми треба. Никогаш не ми е здодевно,

убаво ми е затоа што сум опкружен со љубов и со милост од моите деца и внуци. Годишните почнуваат да ми тежат, но сето тоа се заборава кога покрај мене се најмилите - вели дедо Никита.

Иако досега имал шест хируршки интервенции од полесен карактер, здравјето сè уште го служи добро.

БЛАКЦЕТО НА БАБА 19-ТИ ПАТ

Зачувување на македонската традиција



Манифестацијата имаше хуманитарен карактер

В. Алексоски

На 16 февруари 2014 година на Велешко Езеро се одржа 19-та манифестација „Блакцето на баба“, на која учествуваа над 500 пензионери и пензионерки од 25 здруженија од сите делови на Македонија. Беа изложени традиционални блага и колачи што пензионерките ги приготвиле според рецептите на своите мајки и баби.

Манифестацијата ја поздравила претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, и претседателот на ЗП-Велес, Љубомир Ѓорѓиев, а од името на поканетите почесни гости се заблагодари драмската уметница Весна Димитрова Бобевски, како и доктор Филип Тодоровски, пофалувајќи ги своите колеги за едукативните предавања што им ги одржуваат

на пензионерите секоја прва среда во месецот.

Манифестацијата беше организирана од Активот на пензионерки и раководството на ЗП-Велес, со главната цел: да се задржи традицијата на приготвување на старите благи и колачи, а според рецептите на нашите мајки и баби низ вековите и што почесто да ги има на трпезите. Со тоа ќе се зачува и македонската традиција.

Оваа средба, според организаторите, освен културно-забавен, имаше и хуманитарен карактер. Парите од продажбата на блакцата, како и во изминатите години, пензионерките од Велес ќе му ги донираат на седумгодишно девојче што има потреба од пресадување коскена срцевина.

Промоција што ги поврза сите генерации

Ц. Илиева

Деновиве, кога се слави празникот на најсаканата личност, сопругата, мајката, бабата, во НУ-УБ „Гоце Делчев“ во Штип се промовираше стихозбирката за деца „Песна во гнездото“ од поетесата Цвета Спасикова. Промоцијата беше збогатена со изложба на слики во техника од суво цвеќе од пензионираниот професор Љуба Живановиќ, како и песнотворби кои ги рецитираа учениците од ОУ „Ванчо Прке“ во Штип. Песните беа од четвртата книга за деца, тринаесетто дело на авторката Спасикова.

Книгата ја промовираше професорката Јованка Кокошкарлова, менторка на учениците, која изрази задоволство што поетесата дарува уште едно дело исполнето со топлина и љубов Оваа стихозбирка дава пораки за училиштето, за книгата, другарството, екологијата, но ги поучува младите и на ред и дисциплина во однесувањето.

Потоа, членката на клубот на писатели од Штип, Славица Танева-Анева ја

прочита рецензијата од рецензентот Розе Костеска, во која Костеска вели дека ова ново дело од Цвета Спасикова значи вистинско освежување на творештвото за најмладите.

- Во пробното читање што го спроведов, вели таа, се докажа дека децата одлично ги асоцираат и прифаќаат стиховите како свои. Книгата поделена во циклуси-слики, поучува на здрава храна, на грижа за животните во топлото гнездо-домот, додека малата поема „Летен одмор со учителката Ацка“ го опишува дружењето на децата и животните на охридскиот бисер и убавините со кои се среќаваат децата. Поемата на присутните им ја доближи младиот актер на младинскиот театар при УГД, Иван Дуковски.

Привлечното ликовно решение на корицата е на ликовниот уметник Петар Колев, а е порака за семејство со повеќе деца, каде што џагорот во топлото гнездо во домот шири радост и среќа.

Во биографијата пишува дека Цвета Спасикова е современ македонски автор од Штип со тринаесет дела. Таа пи-

Книгата поделена во циклуси-слики, поучува на здрава храна, на грижа за животните во топлото гнездо-домот

шува поезија, драми и проза за сите возрасти. Има преведувано на српски и на грчки јазик. Застапена е во повеќе антологии и зборници во земјава и во странство. Со пишување започнала во училишните денови, а има објавувано и во списанија за деца. Таа е дописник на весникот „Пензионер плус“.

На промоцијата што ги поврза сите генерации присуствуваа ученици, роднини, пријатели и оние кои директно учествуваат во воспитниот процес на децата, а присутен беше и градоначалникот на општината Штип, магистер Илчо Захаријев, како и дел од раководството на пензионерите со претседателот Михаил Василев.

На промоцијата присуствуваа и градоначалникот на општината Штип, Илчо Захаријев

